

Неделна Тема	Здравјето треба да се чува
Содржина на денот	„Кројач Ешко“- обработка на песна
Возраст	4-6 години
Воспитувач	Александра Стојановска
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Разговор на тема зошто треба да одржуваме физичко растојание во игрите со другарите од градинката и надвор од неа.
Активности	<p>Активноста започнете ја со разговор за есента во шумата, шумските жители, и како тие се подготвуваат за доаѓањето на студените денови и долгата зима.</p> <p>Можете да разгледате фотографии, апликации, и сликовници на темата.</p> <p>Како вовед во активноста, направете вежби за правилно дишење и правилно земање воздух (можете преку играта вдиши- издиши). Потоа, пуштете му ја на детето песната „Кројач Ешко“, целата неколку пати до крај, а потоа обработувајте ја строфа по строфа. Пејте ја заедно со детето, при што внимавајте на јасната дикција и воедначување на гласот при пеењето. Предложете му на детето да смисли кореографија за песната, и танцувајте заедно.</p> <p>Активноста можете да ја продолжите со креативни изработки на еже од есенски лисја и други природни материјали(прилог фотографии бр. 4,5,6 и 7).</p> <p>Користена песна „Кројач Ешко“ од фестивал „Поточиња“ 2011 г.</p> <p>Линк во прилог :https://www.youtube.com/watch?v=88NNPTLPccg</p>